

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 45

Год. LXI

Четврток, 16 јуни 2005

Цена на овој број е 350 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
664. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	2	673. Одлука за огласување избор на судии на основните судови во Тетово, Битола, Гевгелија, Скопје I - Скопје и Скопје II - Скопје.....	5
665. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Собранието на Република Македонија.....	2	674. Одлука за огласување именување заменик на јавниот обвинител во Вишото јавно обвинителство во Штип.....	5
666. Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за билатерална парламентарна соработка..	3	675. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на извршување на наложите по решенија за присилна наплата кои ја задолжуваат трезорската сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа во рамките на трезорската сметка	5
667. Одлука за именување на претседател, членови и нивни заменици на Комисијата за решавање на жалби од областа на конкуренцијата.....	3	676. Правилник за образецот и содржината на јавната исправа.....	6
668. Одлука за изменување на Одлуката за разрешување и именување на членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија.....	4	677. Решение за овластување за вршење на прегледи и испитувања по прописите за заштита при работа.....	8
669. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател и членови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	4	678. Правилник за формата и содржината на пријавите за отпочнување со производство на храна и за секоја промена во било кој услов во производството и начинот на водење на евиденција	8
670. Одлука за разрешување од функцијата претседател на Апелациониот суд - Штип.....	4	679. Решение од Министерството за економија.....	10
671. Одлука за разрешување од функцијата судија на Апелациониот суд - Скопје.....	4	Фонд на пензиското и инвалидското осигурување	
672. Одлука за разрешување од функцијата јавен обвинител во Основното јавно обвинителство - Штип.....	4	22. Одлука за утврдување на работното место „нуркач“ на кое стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во постапка на ревизија.....	11
		23. Одлука за утврдување на работното место „шумски работник - сечач“ на кое стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во постапка на ревизија..	11
		24. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во РЖ „Техничка контрола“ - Скопје во постапка на ревизија.....	11

	Стр.		Стр.
25. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во „Рудкоп“ - Кавадарци, во постапка на ревизија.....	12	28. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во „ЕМО“ - Кичево, во постапка на ревизија.....	13
26. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во ЈП „Македонски железници“, во постапка на ревизија.....	12	29. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во Кланците, во постапка на ревизија.....	14
27. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во Цивилна воздушна пловидба, во постапка на ревизија.....	13	30. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во леарниците, во постапка на ревизија.....	14
		Огласен дел.....	1-112

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

664.

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 114 став 1, а во врска со членот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, („Службен весник на Република Македонија“ број 60/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 2005 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 92/2002, 98/2002, 37/2003, 39/2003, 68/2003, 2/2004, 4/2004, 6/2004, 33/2004, 38/2004, 44/2004, 74/2004, 88/2004, 6/2005, 12/2005 и 37/2005), во точките:

“2) Законодавно-правна комисија, под б) за заменик на претседателот наместо “Зоран Шапурик” треба да стои “Тома Глигоријевски” и г) за заменици на членовите наместо “Талат Цафери” треба да стои “Семијал Хасани”;

3) Комисија за одбрана и безбедност, под г) за заменици на членовите наместо “Зоран Шапурик” треба да стои “Тома Глигоријевски”;

4) Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, под б) за заменик на претседателот наместо “Соња Лепиткова” треба да стои “Благој Голомеов” и под г) за заменици на членовите наместо “Невзат Бејта” треба да стои “Семијал Хасани”;

5) Комисија за надворешна политика, под в) за членови наместо “Андреј Жерновски” треба да стои “Лилјана Ивановска” и под г) за заменици на членовите наместо “Лилјана Ивановска” треба да стои “Андреј Жерновски”;

5-а) Комисија за европски прашања, под в) за членови наместо “Хусеинцеват Хусеини” треба да стои “Семијал Хасани” и наместо “Зоран Шапурик” треба да стои “Нелко Стојаноски” и под г) за заменици на членовите наместо “Аднан Јашари” треба да стои “Селвије Салиу” и наместо “Слободан Најдовски” треба да стои “Петар Апостолов”;

6) Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, под в) за членови наместо “Невзат Бејта” треба да стои “Семијал Хасани”;

8) Комисија за финансирање и буџет, под г) за заменици на членовите наместо “Невзат Бејта” треба да стои “Семијал Хасани”;

9) Комисија за економски прашања, под а) за претседател наместо “Невзат Бејта” треба да стои “Абдилаким Адеми”, под б) за заменик на претседателот наместо “Абдилаким Адеми” треба да стои “Семијал Хасани”, под в) за членови наместо “Слободан Најдовски” треба да стои “Благој Голомеов” и под г) за заменици на членовите наместо “Благој Голомеов” треба да стои “Ангелка Пеева-Лауренчик”;

11) Комисија за транспорт, врски и екологија, под в) за членови наместо “Абдилаким Адеми” треба да стои “Рафис Алити”, наместо “Андреј Жерновски” треба да стои “Соња Лепиткова” и под г) за заменици на членовите наместо “Рафис Алити” треба да стои “Абдилаким Адеми”, наместо “Соња Лепиткова” треба да стои “Андреј Жерновски” и наместо “Слободан Најдовски” треба да стои “Тома Глигоријевски”;

12) Комисија за образование, наука и спорт, под г) за заменици на членовите наместо “Теута Арифџи” треба да стои “Селвије Салиу”;

13) Комисија за култура, под в) за членови наместо “Невзат Бејта” треба да стои “Хусеинцеват Хусеини” и

15) Комисија за труд и социјална политика, под в) за членови наместо “Силвана Бонева” треба да стои “Александар Флоровски” и наместо “Хусеинцеват Хусеини” треба да стои “Селвије Салиу”.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2262/1
10 јуни 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

665.

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 114 став 1, а во врска со членот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 60/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 2005 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ДЕЛОВНИЧКИ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНИ ПРАШАЊА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Со-

бранието на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 83/2002, 2/2004, 6/2004 и 37/2005), во точката I под в) за членови: наместо “Благој Голомеов” треба да стои “Тома Глигоријевски”.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2261/1
10 јуни 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

666.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 17 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 85/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА БИЛАТЕРАЛНА ПАРЛАМЕНТАРНА СОРАБОТКА

I. Во Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за билатерална парламентарна соработка (“Службен весник на Република Македонија” број 12/2003, 2/2004, 4/2004 и 37/2005), во точките:

“7. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите од Блискиот и Средниот Исток, под б) за членови наместо “Агрон Буцаку” треба да стои “Селвије Салиу”;

8. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, под б) за членови наместо “Зоран Шапурик” треба да стои “Тома Глигоријевски”;

12. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, под б) за членови наместо “Талат Цафери” треба да стои “Семијал Хасани”;

15. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Италија, под а) за претседател наместо “Невзат Бејта” треба да стои “Јусуф Арифи” и под б) за членови наместо “Ристана Лалчевска” треба да стои “Слободан Најдовски”;

16. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Царството Јапонија, под б) за членови наместо “Невзат Бејта” треба да стои “Аднан Јашари”;

22. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, под б) за членови наместо “Абдилаќим Адеми” треба да стои “Јусуф Арифи”;

26. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, под б) за членови наместо “Талат Цафери” треба да стои “Семијал Хасани”;

28. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, под а) за претседател наместо “Зоран Шапурик” треба да стои “Тома Глигоријевски” и под б) за членови наместо “Невзат Бејта” треба да стои “Рафис Алити”;

33. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, под б) за членови наместо “Аднан Јашари” треба да стои “Јусуф Арифи”;

38. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Чешка, под б) за членови наместо “Агрон Буцаку” треба да стои “Аднан Јашари” и наместо “Зоран Шапурик” треба да стои “Тома Глигоријевски” и

40. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, под б) за членови наместо “Агрон Буцаку” треба да стои “Рафис Алити”.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2260/1
10 јуни 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

667.

Врз основа на член 40 од Законот за заштита на конкуренцијата (“Службен весник на Република Македонија” број 4/2005), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВАЊЕ НА ЖАЛБИ ОД ОБЛАСТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

I. За претседател, членови и нивни заменици на Комисијата за решавање на жалби од областа на конкуренцијата, се именуваат:

а) за претседател

Методија Стојков, редовен професор на Економскиот факултет во Скопје

б) за заменик на претседателот

Илир Шабани, раководител на сектор во Министерството за економија

в) за членови:

Насер Хамиди, менаџер во приватна фирма и

Петар Наумоски, државен советник во Владата на Република Македонија

г) за заменици на членовите:

Кирил Мирчовски, дипл. економист.

II. Мандатот на претседателот, членовите и нивните заменици на Комисијата за решавање на жалби од областа на конкуренцијата во првиот состав е:

- за претседателот и членовите - пет години и

- за заменик на претседателот и замениците на членовите - четири години.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2259/1
10 јуни 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

668.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија ("Службен весник на Република Македонија" број 6/98, 98/2000 и 98/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 2005 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА**

I. Се разрешуваат членовите на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија, и тоа:

- Милчо Смилевски и
- Зоран Кацески.

II. За членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија, се именуваат:

- Јорданка Јаневска, дипломиран економист и
- Љупчо Арминоски, дипломиран правник.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2258/1
10 јуни 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

669.

Врз основа на член 393 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник на Република Македонија" број 14/98, 38/2002 и 38/2004), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 2005 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА**

1. Во Одлуката за именување на претседател, потпретседател и членови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник на Република Македонија" број 12/2003), во точката 1 под в) за членови наместо "Семијал Хасани" треба да стои "Џевдет Весели".

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2257/1
10 јуни 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

670.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 2005 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД - ШТИП**

1. Од функцијата претседател на Апелациониот суд - Штип, се разрешува Македонка Попкартова, по нејзино барање.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2256/1
10 јуни 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

671.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 2005 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД - СКОПЈЕ**

1. Од функцијата судија на Апелациониот суд - Скопје, се разрешува Коле Мангов, по негово барање.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2255/1
10 јуни 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

672.

Врз основа на член 58 став 1 точка 5 од Законот за јавното обвинителство ("Службен весник на Република Македонија" број 38/2004), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 2005 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ШТИП**

1. Од функцијата јавен обвинител во Основното јавно обвинителство - Штип се разрешува Александар Наков.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2254/1
10 јуни 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

673.

Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 и 64/2003), а во врска со Одлуката за определување на бројот на судиите во основните судови ("Службен весник на Република Македонија" број 6/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ОС-
НОВНИТЕ СУДОВИ ВО ТЕТОВО, БИТОЛА, ГЕ-
ВГЕЛИЈА, СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ И СКОПЈЕ II -
СКОПЈЕ

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на:

- еден судија на Основниот суд - Тетово,
- еден судија на Основниот суд - Битола,
- еден судија на Основниот суд - Гевгелија,
- еден судија на Основниот суд Скопје I - Скопје и
- двајца судии на Основниот суд Скопје II - Скопје.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во орган на државната управа, кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судиската функција и кој има работно искуство со потврдени резултати на правни работи по полагањето на правосудниот испит над пет години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во "Службен весник на Република Македонија".

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и во весниците "Нова Македонија", "Утрински весник" и "Македонија денес".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2253/1
10 јуни 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

674.

Врз основа на член 33 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ број 38/2004), а во врска со Одлуката за определување на бројот на замениците јавни обвинители во Јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ број 18/2005), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА
ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ ВО ВИШОТО ЈАВНО
ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ШТИП

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши именување заменик на јавниот обвинител во Вишото јавно обвинителство во Штип.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 34 од Законот за јавното обвинителство (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во државен орган, дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на функција заменик на јавниот обвинител и кој има работно искуство со потврдени резултати по положениот правосуден испит на правни работи од над девет години), пријавите со потребните до-

кументи да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и весниците „Нова Македонија“, „Утрински весник“ и „Македонија денес“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2252/1
10 јуни 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

675.

Врз основа на член 17-б од Законот за платен промет („Службен весник на Република Македонија“ бр.32/01, 50/01, 52/01, 103/01, 37/02, 41/02, 61/02 и 42/03), министерот за финансии донесува

У П А Т С Т В О
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА НА-
ЛОЗИТЕ ПО РЕШЕНИЈА ЗА ПРИСИЛНА НАПЛА-
ТА КОИ ЈА ЗАДОЛЖУВААТ ТРЕЗОРСКАТА СМЕ-
ТКА, ОДНОСНО СМЕТКАТА НА ДОЛЖНИКОТ КО-
ЈА СЕ НАОГА ВО РАМКИТЕ НА ТРЕЗОРСКАТА
СМЕТКА

1. Во Упатството за начинот на извршување на налозите по решенија за присилна наплата кои ја задолжуваат трезорската сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа во рамките на трезорската сметка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/03) точката 2 се менува и гласи:

“2. Под налози за извршување во смисла на ова упатство се подразбираат, налозите кои носителот на платен промет врз основа на решенија за присилна наплата ги изготвува, и ги доставува во писмена или во електронска форма до Трезорот при Министерството за финансии за нивно извршување, од сметките на должникот - Буџетот на Република Македонија, корисниците или единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија (во понатамошниот текст: буџетски корисници), Фондот за Пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија, Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Фондот за магистрални и регионални патишта и Агенција за вработување на Република Македонија (во понатамошниот текст: Фондови) и Единиците на локална самоуправа (во понатамошниот текст: општини).”

2. Во точката 5 алинејата 3 се менуваат и гласи:

“- назив и број на сметката на Буџетот на Република Македонија, односно буџетските корисници, фондовите и општините - должници”.

Алинејата 5 се менува и гласи:

“- дата на блокада на сметката на буџетските корисници, фондовите и општините - должници”.

3. Во точката 7 алинеја 1 по зборот “судот” се додаваат зборовите “односно органот”.

4. Во точките 11 и 14 по зборот “донации” се додаваат зборовите “, депозитните сметки, сметките за донации и сметките за самопридонес.”

5. По точката 15 се додава нова точка 15 - а која гласи:

“15-а. Трезорот при Министерството за финансии примените налози кои гласат на сметките на Фондовите и општините ги спроведува од нивните сметки согласно точките 9, 11,12,13,14 и 15 од ова упатство”.

6. Точката 16 се менува и гласи:

“16. Во случаи на блокади на сметки, Трезорот при Министерство за финансии го известува носителот за платен промет и блокираниот буџетски корисник, фонд или општина.”

7. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-16045/1
3 јуни 2005 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

676.

Прз основа член 21 од Законот за заштитата при работа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 13/98), министерот за труд и социјална политика, донесува

П РА В И Л Н И К ЗА ОБРАЗЕЦОТ И СОДРЖИНАТА НА ЈАВНАТА ИСПРАВА

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот и содржината на јавната исправа што треба да ја приложи производителот на орудија за работа, односно за средствата и опремата за лична заштита и за опасните и штетни материји дека се применети пропишаните мерки, нормативи и стандарди за заштита при работа и образецот и содржината на јавната исправа што треба да ја приложи овластената стручна организација дека увезените орудија за работа, односно средствата и опремата за лична заштита при работа ги исполнуваат мерките, нормативите и стандардите за заштита при работа, пропишани со меѓународните договори, техничките прописи и стандарди кои ги склучила или им пристапила Република Македонија.

Член 2

Обрасците на јавните исправи од членот 1 на овој правилник се изработуваат од тврда хартија во бела боја од еден дел и црни печатни букви со димензии: височина 297 мм и ширина 210 мм и тоа:

- образец 1 го приложува производителот на орудија за работа
- образец 2 го приложува производителот на средствата и опремата за лична заштита;
- образец 3 го приложува производителот на опасната и штетната материја
- образец 4 го приложува овластена стручна организација за увезените орудија за работа и
- образец 5 го приложува овластена стручна организација за увезените средства и опрема за лична заштита

Член 3

Образецот 1 кој го приложува производителот на орудија за работа содржи: законски основ, назив на приложувач на јавната исправа, адреса на седиште, матичен број, наслов “јавна исправа” бр, име на орудије за кое се приложува јавната исправа, потврдување за примена на мерките, нормативите и стандардите за заштита при работа, датумот на производство, основни карактеристики за: фабрички број, врста на погонско задвижување, снага на погонско задвижување, работен флуиден притисок, максимален флуиден притисок, максимален број на вртежи на погонскиот задвижувач, потврдување дека материјалот од кој е изработено орудието ги задоволува оптоварувањата според прописите на заштитата при работа и македонските стандарди и со доказ дека на орудието за работа на видно место е поставена табличка со ознака на фирмата, број на јавната исправа и голема буква “З”.

На долниот дел од образецот на лева страна стои датумот на издавање, во средината место за печат на десната страна простор за одговорно лице.

Член 4

Образецот 2 кој го приложува производителот на средствата и опремата за лична заштита содржи: законски основ, назив на приложувач на јавна исправа, адреса на седиште, матичен број, наслов “јавна исправа” бр, име на средство и опрема за кое се приложува јавна исправа, потврдување за примена на мерките, нормативите и стандардите за заштита при работа, датумот на производство, потврдување дека материјалот од кои е изработено средството и опремата за лична заштита ги задоволува оптоварувањата од агресивни супстанции и механички оштетувања при користење и согласно упатството за работа и техничкото упатство истото ги заштитува деловите на телото на работникот према намената на користење.

На долниот дел од образецот на лева страна стои датумот на издавање, во средината место за печат, а на десната страна простор за одговорно лице.

Член 5

Образецот 3 кој го приложува производителот на опасната и штетната материја содржи: законски основ, назив на приложувач на јавна исправа, адреса на седиште, матичен број, наслов “јавна исправа” бр, име на штетната и опасната материја за која се приложува јавна исправа, основни карактеристики за: хемиски својства, физички својства, степен на опасност од експлозија, степен на опасност од пожар, степен на радиоактивност, степен на киселост и абразивност, степен на отровност во работна средина, начин на транспорт, начин на складирање, начин на чување, отстранување на опасност и неутрализација и упатство за давање прва помош.

На долниот дел од образецот на лева страна стои датумот на издавање, во средината место за печат, а на десната страна простор за одговорно лице.

Член 6

Образецот 4 кој го приложува овластената стручна организација за увезените орудија за работа содржи: законски основ, назив на овластена стручна организација, адреса на седиште, матичен број, наслов “јавна исправа” бр, име на орудије за кое се приложува јавна исправа, потврдување дека се извршени прегледи и испитувања, назив на овластената стручна организација со наведено овластување број и датум од министерот за труд и социјална политика, а објавено во “Службен весник на РМ” со број и година на објавување, потврдување дека се применети пропишаните мерки, нормативи и стандарди за заштита при работа, меѓународните договори, технички прописи и стандарди кои ги склучила или им пристапила Република Македонија и како такво согласно упатството за работа и техничкото упатство на производителот е безбедно за користење. како и датумот на прегледот и испитувањето.

На долниот дел од образецот на лева страна стои датумот на издавањето, во средината место за печат, а на десната страна простор за одговорно лице.

Член 7

Образецот 5 кој го приложува овластената стручна организација за увезените средства и опрема за лична заштита содржи: законски основ, назив на овластена стручна организација, адреса на седиште, матичен број, наслов “јавна исправа” бр, име на средството и опремата за лична заштита за кое се приложува јавна исправа, потврдување дека се извршени прегледи и испитувања, назив на овластената стручна организација со наведено овластување број и датум од министерот за труд и социјална политика, а објавено во “Службен весник на

РМ“ со број и година на објавување, потврдување дека се применети мерките, нормативите и стандардите за заштита при работа, меѓународните договори, технички прописи и стандарди кои ги склучила или им пристапила Република Македонија и согласно упатството за работа и техничкото упатство, наведеното средство и опрема за лична заштита ги заштитува деловите на телото на работникот спрема намената на користење, како и датумот на прегледот и испитувањето.

На долниот дел од образецот на десната страна стои датумот на издавањето во средината место за печат, а на десната страна простор за одговорно лице.

Член 8

Обрасците 1, 2, 3, 4 и 5 од овој правилник се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-4572
6 мај 2005 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

ОБРАЗЕЦ 2

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за заштитата при работа (Сл. Весник на РМ, бр. 13/98), _____
назив на приложувач на јавна исправа
со седиште на ул. _____, во _____
и матичен број _____, приложува

ЈАВНА ИСПРАВА бр. _____

за примена на мерките, нормативите и стандардите на заштитата при работа за средството и опремата за лична заштита _____

Производителот _____
потврдува дека при проектирањето, конструирањето и изведбата на средството односно опремата за лична заштита _____ ги применил мерките, нормативите и стандардите за заштита при работа.

Средството односно опремата за лична заштита е произведено во _____ год., изработено е од материјал кој ги задоволува оптоварувањата од агресивни супстанции и механички и други оптоварувања при користење и согласно упатството за работа и техничкото упатство, како такво ги заштитува деловите од телото на работникот према намената за користење.

ОБРАЗЕЦ 1

датум: _____ год. М.П. _____ Одговорно лице _____

ОБРАЗЕЦ 3

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за Заштитата при работа (Сл. Весник на РМ, бр. 13/98) _____
назив на приложувач на јавна исправа
со седиште на ул. _____, во _____
и матичен број _____, приложува

ЈАВНА ИСПРАВА бр. _____

За примена на мерките, нормативите и стандардите од областа на заштитата при работа на орудија за работа _____

-

Производителот _____
потврдува дека при проектирањето, конструирањето и изведбата на орудието за работа _____ ги применил мерките, нормативите и стандардите од заштитата при работа и согласно со упатството за работа и техничкото упатство, орудието е безбедно за користење.

Орудието за работа е произведено во _____ год. и ги има следниве основни податоци:
- фабрички број _____
- врста на погонско задвижување _____
- сила на погонско задвижување _____
- работен флуиден притисок _____
- максимален флуиден притисок _____
- максимален број на вртежи на погонски задвижувач _____

Орудието за работа е изработено од материјал кој ги задоволува оптоварувањата според прописите за заштита при работа и македонските стандарди за такви вид на орудија.

Како доказ за примена на прописите за заштита при работа и за безбедноста за работа на орудието на видно место е поставена табелчка со ознака на фирмата, број на јавната исправа и голема буква "З"

Датум: _____ год. М.П. _____ Одговорно лице _____

Врз основа член 20 од Законот за заштитата при работа (Сл. Весник на РМ, бр. 13/98) _____
назив на приложувач на јавна исправа
со седиште на ул. _____, во _____
и матичен број _____, приложува

ЈАВНА ИСПРАВА бр. _____
за опасната и штетна материја

Производителот _____
ги дава следните основни карактеристики и својства на опасната и штетна материја _____

хемијски својства _____
физички својства _____
степен на опасност од експлозија _____
степен на опасност од пожар _____
степен на радиоактивност _____
степен на видност и абразивност _____
степен на отровност во работна средина _____

безбеден начин на транспорт _____

безбеден начин на чување _____
безбеден начин на складирање _____

отстранување на опасност и неутрализација _____

упатство за давање прва помош на работниците _____

датум: _____ год. М.П. _____ Одговорно лице _____

ОБРАЗЕЦ 4

Врз основа член 17 од Законот за заштитата при работа (Сл. Весник на РМ бр. 13/98), _____

 со седиште на ул. _____, во _____
 и матичен број _____, приложува

ЈАВНА ИСПРАВА бр. _____

за примена на мерките, нормативите и стандардите за заштита при работа на орудието за работа _____

Врз основа на извршените прегледи и испитувања на орудието за работа _____

овластената стручна организација _____
 со овластување бр. _____, од _____ год. на министерот за труд и социјална политика објавено во Службен Весник на РМ бр. _____
 потврдува дека во него се приклучиле прописаните мерки, нормативи и стандарди за заштита при работа, меѓународните договори, технички прописи и стандарди кои ги склучила или им пристапила Република Македонија, и согласно упатството за работа и техничкото упатство на производителот, орудието е безбедно за користење.

Орудие за работа е произведено во _____ год. од страна на _____

и ги има следниве основни податоци:

- фабрички број _____
- врста на погонски задвижувач _____
- снага на погонски задвижувач _____
- работен флуиден притисок _____
- максимален флуиден притисок _____
- максимален број на врски _____

Орудие е прегледано и испитано на _____ год.

датум: _____ год. М.П. Одговорно лице _____

ОБРАЗЕЦ 5

Врз основа на член 17 од Законот за заштитата при работа (Сл. Весник на РМ бр. 13/98), _____

 со седиште на ул. _____, во _____
 и матичен број _____, приложува

ЈАВНА ИСПРАВА бр. _____

за примена на мерките, нормативите и стандардите за заштита при работа на средството и опремата за лична заштита _____

Врз основа на извршените прегледи и испитувања на средството односно опремата за лична заштита _____

овластената стручна организација _____
 со овластување бр. _____, од _____ год. на министерот за труд и социјална политика објавено во Службен Весник на РМ бр. _____
 потврдува дека во него се приклучиле прописаните мерки, нормативни стандардите за заштита при работа, меѓународните договори, техничките прописи и стандарди кои ги склучила или им пристапила Република Македонија, и согласно со упатството за работа, техничкото упатство за користење и одржување на производителот, наведеното средство односно опрема за лична заштита ги заштитува деловите од телото на работникот према намената на користење.

Средството односно опремата за лична заштита е прегледано и испитано на _____ год.

датум: _____ год. М.П. Одговорно лице _____

677.

Врз основа на член 33, а во верска со член 32 од Законот за заштита при работа ("Службен весник на РМ" бр. 13/98, 33/00 и 29/02), Министерот за труд и социјална политика донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕГЛЕДИ И ИСПИТУВАЊА ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

1. Се овластува Друштвото за инженеринг, истражување и услуги РИ-Опуспроект Рударски институт и други ДОО - Скопје, за вршење на прегледи и испитувања по член 32 од Законот за заштита при работа и тоа за:

- хемиски штетности,
- микроклима,
- бучава,
- вибрации,
- осветленост
- штетни зрачења (освен јонизирачки)
- обучување на работници од областа на заштита при работа.

2. Ова решение да се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

678.

Врз основа на член 12 став 5 од Законот за безбедност на храната и на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната ("Службен весник на Република Македонија" бр. 54/2002), министерот за здравство, во согласност со министерот за економија, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВИТЕ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА И ЗА СЕКОЈА ПРОМЕНА ВО БИЛО КОЈ УСЛОВ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на пријавите за отпочнување со производство на храна и за секоја промена во било кој услов во производството, како и начинот на водење на евиденција.

Член 2

Пријавата за отпочнување со производство на храна има правоаголна форма во големина од 21 x 30 cm, содржи две страници.

На првата страница од пријавата во горниот лев агол стои текст со големи букви: "До Министерството за здравство Дирекција за храна - Подрачно одделение", а во десниот агол е одбележано место за приемен штембил.

Во средината на првата страница од пријавата со големи букви стои: "П Р И Ј А В А", под него "за отпочнување со производство на храна".

На долниот дел од првата страница од пријавата низ целата ширина на страницата стои празно место за податоци за подносителот на пријавата за: "1. Назив на фирмата на подносителот на пријавата, 2. Адреса на седиштето на фирмата, 3. Матичен број на трговецот запишан во трговскиот регистар и негово седиште или број на решението за впишување на регистарот на занаетчи, 4. Овластено лице за застапување на фирмата, име и презиме _____ ЕМБГ _____ ул: _____ бр. _____ место _____, 5. Податоци за одговорното лице име и презиме _____ ЕМБГ _____".

Текстот продолжува на втората страница од пријавата со следните податоци: ул. _____ бр. _____ место _____ телефон _____ електронска пошта / e-mail _____, 6. Дејност што ќе се врши - според одлуката за Националната класификација на дејности, шифра _____. Опис на дејноста _____, 7. Адреса на објектот на производство на храна, ул. _____ бр. _____ место _____ телефон _____, 8. Вид на производниот објект (занаетчески, индустриски, угостителски и др.) и краток опис на технолошкиот процес.

Во средниот дел на втората страница од пријавата стои одбележано место во кое има пишан текст: "Изјава од овластеното лице: Изјавувам дека деловниот објект _____ од точка 7 на оваа пријава ги исполнува минимално-техничките и санитарно-хигиенските услови за вршење на дејноста наведена во точка 6 од оваа пријава. Под текстот во левиот агол стои "датум, _____" и "место _____", а во десниот агол место за потпис на лицето кое ја дава изјавата.

Во долниот дел од втората страница на пријавата во десниот агол стои место за тркалезен печат и потпис на подносителот на пријавата, а под него низ целата ширина на пријавата стои текст: "Во прилог на пријавата се приложува следното: "фотокопија од извршениот упис во трговскиот регистар или решение за упис во регистарот на занаетчии; доказ дека деловниот објект може да се употребува; доказ за правото на користење на деловниот објект; доказ за уплатени административни такси и трошоци за увидот".

Пријавата за отпочнување со производство на храна е дадена на образец бр.1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Секоја промена на било кој услов за вршење на производство на храна подлежи на пријавување во Дирекцијата за храна.

Пријавата за изменетите услови има правоаголна форма со големина 21 x 30 cm.

Во горниот лев агол на првата страница стои текст со големи букви: "До Министерството за здравство Дирекција за храна, Подрачно одделение", а во десниот агол е оставено место за приемен штембил.

Во средина на листот стои назив: "Пријава за изменети услови за вршење на производство".

Под насловот оставено е место за податоци на подносителот на пријавата:

1. Назив на фирмата на подносителот на пријавата;
2. Адреса на седиштето на фирмата; 3. Овластено лице за застапување на фирмата, име и презиме, ЕМБГ, адреса, 4. Податоци за одговорното лице: име и презиме, ЕМБГ, адреса, број на телефон и електронска пошта е-маил _____.

Под овој текст стои напишано:

Деловниот објект кој е предмет на пријавување има извршено промена во поглед на (опис на условите или дејноста, односно технолошкиот процес на производство) оставен е простор за впишување на измените, заради што овластеното лице, име и презиме, ја поднесува оваа пријава за евидентирање на истиот во регистарот на објекти за производство на храна.

Под текстот во левиот агол стои: датум и место, а во десниот агол место за потпис на подносителот на пријавата.

Пријавата за промена на било кој услов во производството е дадена на образец бр. 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Производителите на храна пријавите со потребните прилози ги поднесуваат до Министерството за здравство - Дирекција за храна.

Дирекцијата за храна води евиденција за производителите на храна.

Евиденцијата се води врз основа на поднесените пријави за отпочнување со производство и тоа за:

1. Назив на фирмата;
2. Адреса на седиштето на фирмата;
3. Матичен број на трговецот запишан во трговскиот регистар и негово седиште / број на решение за впишување во регистарот на занаетчии;
4. Овластено лице за застапување;

5. Одговорно лице;
 6. Дејност според одлуката за национална класификација на дејностите;
 7. Адреса на објектот за производство на храна;
 8. Вид на производниот објект;
 9. Забелешка;
 10. Потпис на лицето што го извршило впишувањето во Регистарот и
 11. Измени.
- Евиденцијата на производителите на храна се врши на образец бр.2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Дирекцијата за храна води евиденција и за секоја настаната промена во било кој услов во производството на храна.

Евиденцијата од став 1 на овој член се води врз основа на поднесената пријава од страна на производителот за секоја настаната промена во било кој услов во производството на образецот од член 4 од овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 20-5508/1
16 мај 2005 година
Скопје

Министер за економија,
м-р **Фатмир Бесими**, с.р.

Министер за здравство,
д-р **Владимир Димов**, с.р.

Образец 1

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
ДИРЕКЦИЈА ЗА ХРАНА
Подрачно одделение

ПРИЈАВА за отпочнување со производство на храна

1. Назив на фирмата на подносителот на пријавата _____
2. Адреса на седиштето на фирмата _____
3. Матичен број на трговецот запишан во трговскиот регистар и негово седиште или број на решението за впишување во регистарот на занаетчии _____
4. Овластено лице за застапување на фирмата
Име и презиме _____ ЕМБГ _____
Ул. _____ бр. _____ место _____
5. Податоци за одговорното лице
Име и презиме _____ ЕМБГ _____
Ул. _____ бр. _____ место _____
Телефон _____ е-маил _____
6. Дејност што ќе се врши според одлуката за национална класификација на дејности.
Шифра _____
Опис на дејноста _____

7. Адреса на објектот за производство на храна:
Ул. _____ бр. _____ место _____
Телефон _____.

Прилог 3

8. Вид на производниот објект (занаетчиски производител, индустриски, угостителство и др.) и краток опис на технолошкиот процес _____

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ХРАНА“
Подрачно одделение _____

ПРИЈАВА

ЗА ИЗМЕНЕТИ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВО

Изјава од овластеното лице:

Изјавувам дека деловниот објект од точка 7 на оваа пријава ги исполнува минимално-техничките и санитарно-хигиенските услови за вршење на дејноста наведена во точка 6 од оваа пријава.

Датум, _____ 200 ____ год.

М.П.

Потпис,

Место _____

1. Назив на фирмата на подносителот на пријавата _____

2. Адреса на седиштето на фирмата _____

3. Овластено лице за застапување на фирмата:

Име и презиме _____ ЕМБГ _____

Ул. _____ бр. _____

Место _____ телефон _____ e-mail _____

Во прилог на пријавата потребно е да се приложи следното:

- фотокопија од извршениот упис во трговскиот регистар или решение за упис на регистарот на занаетчиски;
- доказ дека објектот може да се употребува;
- доказ за право на користење на деловниот објект;
- доказ за уплатени административни такси и трошоци за увидот.

Деловниот објект кој е предмет на пријавување има извршено промена во постап на _____

Заради што овластеното лице:

_____ ја поднесува оваа пријава за евидентирање на истиот во регистарот на објекти за производство на храна.

Образец 2

РЕГИСТАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ХРАНА

1.	Реден број		
2.	Назив на фирмата		
3.	Адреса на седиштето на фирмата		
4.	Матичен број на трговскиот запис на трговскиот регистар и логото од него / број на решение за впишување во регистарот на занаетчии		
5.	Овластено лице за застапување		
6.	Одговорно лице		
7.	Дејност според одредбата за класификација на дејностите		
8.	Адреса на објектот за производство на храна		
9.	Вид на производниот објект		
10.	Забелешка		
11.	Потпис на лицето што го извршило впишувањето во Регистарот и датум		
12.	Изминати услови во производството		

Датум: _____

Место: _____

Потпис,

М.П.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

679.

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа управна постапка („Службен лист на СФРЈ“ бр. 47/86), применет како републички пропис согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91) и член 596 од Законот за трговски друштва („Сл. весник на РМ“ бр. 28/04), постапувајќи по барањето на основачот СЖС Бугарија ДООЕЛ од Софија, Р. Бугарија, Министерството за економија го донесе следеното

РЕШЕНИЕ

1. Се запишува во регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија под Рег. бр. 1352, број на регистарска влошка 3-0275/БГЛ отворање на претставништво на странското лице СЖС Бугарија ДООЕЛ од Софија, Р. Бугарија.

1) Претставништвото на странското лице е:

- под назив: СЖС Бугарија - Претставништво Скопје;
- со седиште во: Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 22/6.

2) Дејност на претставништвото е:

- истражување на пазарот и деловно-техничка соработка.

3) Раководител на претставништвото е Митре Арсовски.

2. Претставништвото почнува со работа по уписот во Регистарот на претставништвата на странски лица во Република Македонија, кој се води во Министерството за економија под рег. бр. 1352 и рег. влошка 3-0275/БГЛ.

3. Решението за запишување на претставништвото во Регистарот да се објави во „Службен весник на Република Македонија“ на сметка на странското лице.

Министер,
м-р **Фатмир Бесими**, с.р.

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

22.

Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04 и 4/05) и член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04 и 88/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 09.06.2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО „НУРКАЧ“ НА КОЕ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА

Член 1

На работното место „нуркач“, во постапка на ревизија како работно место на кое стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдува следното:

1. Нуркач 12/18

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работното место од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник од подрачната единица на Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3004/1
9 јуни 2005 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Ленка Балаловска, с.р.

23.

Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04 и 4/05) и член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04 и 88/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 09.06.2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО „ШУМСКИ РАБОТНИК - СЕЧАЧ“ НА КОЕ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА

Член 1

На работното место „шумски работник - сечач“, во постапка на ревизија како работно место на кое стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдува следното:

1. Шумски работник - сечач 12/15

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работното место од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник од подрачната единица на Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3005/1
9 јуни 2005 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Ленка Балаловска, с.р.

24.

Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04 и 4/05) и член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04 и 88/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 09.06.2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО РЖ „ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА“ - СКОПЈЕ, ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА

Член 1

Во РЖ „Техничка контрола“ - Скопје како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во постапка на ревизија се утврдува следното:

Ред. бр.	Работно место Одделение за радиографија и пенетрација	Степен на зголемување
1.	Работоводител (404 810-03)	12/14
2.	Одговорен контролор (404810-04)	12/15
3.	Самостоен контролор (404810-05)	12/15
4.	Контролор (404810-06)	12/15

	Одделение за ултразвук и стилоскопирање	
5.	Одговорен контролор (404820-04)	12/14
6.	Самостоен контролор (404820-05)	12/14
7.	Контролор на лимови (404820-06)	12/14
8.	Контролор на слабови (404810-07)	12/14

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник од подрачната единица на Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3006/1
9 јуни 2005 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Ленка Балаловска, с.р.

25.

Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04 и 4/05) и член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04 и 88/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 9.06.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГО-
ЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО “РУДКОП“-КАВАДАРЦИ,
ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА

Член 1

Во АД “Рудкоп“ - Кавадарци на работни места на кои стажот на осигурување се сметал со зголемено траење, и тоа на :

1. Возач на тешки камиони (дампери),
2. Управник-јамски работи,
3. Тех. раководител - јамски работи;
4. Надзорник - јамски работи,
5. Копач II а категорија - јамски работи,
6. Копач II б категорија - јамски работи,
7. Пом. копач II категорија - јамски работи,
8. Геометар - јамски работи,
9. Работоводител - ЕМО јамски работи,
10. Механичар - ЕМО јамски работи,
11. Машинобравар - ЕМО јамски работи,
12. Електричар - ЕМО јамски работи.

Стажот на осигурување повеќе не се смета со зголемено траење.

Член 2

На работните места од член 1 на оваа одлука стажот на осигурување не им се смета со зголемено траење од денот на влегувањето во сила на Одлуката.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3007/1
9 јуни 2005 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Ленка Балаловска, с.р.

26.

Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04 и 4/05) и член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04 и 88/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 9.06.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА
СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ЈП „МАКЕДОНСКИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ“, ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА

Член 1

Во Јавното претпријатие „Македонски железници“, во постапка на ревизија како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдуваат следните работни места:

Ред. број	Работно место	Степен на зголемување
1.	Машиновозач на дизел и електро локомотива	12/16
2.	Помошник машиновозач	12/15
3.	Машиновозач на маневра	12/15
4.	Маневрист	12/16
5.	Свртничар	12/14
6.	Отправник на возови на спушталки	12/14
7.	Отправник на возови на станици	12/14
8.	Прегледувач на коли	12/15

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на евиденцијата што ја води работодавецот, за тие работни места и за работниците што ги вршат тие работи, се утврдува дека осигуреникот вршел работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник од подрачната единица на Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3009/1
9 јуни 2005 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Ленка Балаловска, с.р.

27.

Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04 и 4/05) и член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04 и 88/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 9.06.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА, ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА

Член 1

Во Цивилна воздушна пловидба како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во постапка на ревизија се утврдуваат следните:

Ред. број	Работно место I. ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО	Степен на зголемување
1.	Пилот	12/18
2.	Наставник по моторно летање и воздухопловно едриличарство	12/18
3.	Наставник по падобранство	12/18
4.	Летач-навигатор	12/16
5.	Летач-авиомеханичар	12/16
II. КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕ		
1.	Помошник контролор на летање	12/14
2.	Областна контрола на летање	12/16
3.	Терминална контрола на летање	12/16
4.	Приодна/аеродромска контрола на летање	12/16
III. АВИОМЕХАНИЧАРИ		
1.	Авиомеханичар за одржување и ревизија на авиони	12/15
2.	Авиомеханичар-контролор за одржување и ревизија на авиони	12/15
3.	Авиомеханичар за одржување стопанска авијација	12/16

На работниците кои работат на работните места под реден број од 1 до 5, точка I стажот на осигурување ќе се смета со зголемено траење под услов да имаат важечка дозвола за летање, односно специјално одобрение за летање.

На работниците кои работат на работните места под реден број од 1 до 4, точка II стажот на осигурување ќе се смета со зголемено траење под услов да имаат важечко овластување за работа како контролор на летање во контролата за летање.

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на евиденцијата што ја води работодавецот за тие работни места и за работниците што ги вршат тие работи, се утврдува дека осигуреникот вршел работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник од подрачната единица на стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3010/1
9 јуни 2005 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Ленка Балаловска, с.р.

28.

Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04 и 4/05) и член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04 и 88/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 9.06.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО "ЕМО" - КИЧЕВО, ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА

Член 1

Во Фабриката за челичнорешетки столбови "ЕМО" - Кичево, во постапка на ревизија, како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдуваат следните работни места:

Ред. број	Работно место	Степен на зголемување
1.	Ракувач на бајцување	12/15
2.	Ракувач на цинкување и помошник ракувач	12/15
3.	Ракувач и помошник ракувач, дешаржирање и репарирање	12/14
4.	Ракувач на центрифуга	12/14
5.	Ракувач со постројка за неутрализација, филтер преса и хемиски раствори	12/14
6.	Бравар-заварувач во цинкарна	12/14
7.	Ракувач на пламеници	12/13
8.	Груповодител-предводник во цинкарна	12/13
9.	Контролор во цинкарна	12/13

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на евиденцијата што ја води работодавецот за тие работни места и за работниците што ги вршат тие работи, се утврдува дека осигуреникот вршел работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник од подрачната единица на Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3011/1
9 јуни 2005 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Ленка Балаловска, с.р.

29.

Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04 и 4/05) и член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04 и 88/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 9.06.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО КЛАНИЦИТЕ, ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА

Член 1

Во Кланиците на работни места на кои стажот на осигурување се сметал со зголемено траење, и тоа на:

1. Работник за зашметување, колење и примарна обработка на крупна и ситна стока,
2. Работник во цревар, и
3. Шталар-герач на стока.

Стажот на осигурување повеќе не се смета со зголемено траење.

Член 2

На работните места од член 1 на оваа одлука стажот на осигурување не им се смета со зголемено траење од денот на влегувањето во сила на Одлуката.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3012/1
9 јуни 2005 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Ленка Балаловска, с.р.

30.

Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04 и 4/05) и член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04 и 88/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 9.06.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ЛЕАРНИЦИТЕ, ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА

Член 1

Во леарниците во Република Македонија како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во постапка на ревизија се утврдуваат следните:

Ред. бр.	Работни места	Степен на зголемување
1.	Подготвувач на калаперска мешавина	12/15
2.	Распоредувач на калаперска мешавина	12/15
3.	Припремач на СО ² мешавина	12/15
4.	Сушач на кварцен песок	12/15
5.	Езграр СО ² постапка	12/15
6.	Езграр на шалко	12/15
7.	Подготвувач на арматура	12/14
8.	Транспортен работник	12/14
9.	Калапер на рачно поле	12/14
10.	Калапер-склапач	12/14
11.	Калапер-кајлувач-истресувач	12/14
12.	Леар	12/15
13.	Топилничар - чистач на шлака	12/15
14.	Припремач на шаржа	12/14
15.	Одржувач на топилничарски агрегати и опрема	12/15
16.	Топилничар на куполни печки	12/14
17.	Топилничар на електро печки	12/14
18.	Шаржирец	12/14
19.	Брусач на рачна брусилка	12/14
20.	Истресувач на одлеаноци-перач на хидро комора	12/14
21.	Истерувач на челични транспортери	12/14
22.	Брусач на висечка и столбна брусилка	12/14
23.	Пескирер	12/14
24.	Заварувач на завршна обработка	12/14
25.	Чистач на канал	12/15
26.	Леар-топилничар на обоени метали	12/14
27.	Калапер на обоени метали	12/14
28.	Кокилар	12/14
29.	Брусач-сечач на обоени метали	12/14
30.	Кранист на внатрешен кран во топилница	12/14
31.	Кранист во калапарница	12/14
32.	Возач на вилушкар	12/14
33.	Топилничар-техничар за сив и модуларен лив	12/14

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник од подрачната единица на Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3013/1
9 јуни 2005 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Ленка Балаловска, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ



Поединечни и Комплет
CD-ROM изданија за
2001, 2002, 2003 и 2004 година

- Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година 5200.00
- Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година 1500.00

ПОРАЧКА

1. Порачувам _____ примерок-ци од **комплет** CD-ROM изданијата.
2. Порачувам _____ примерок-ци од CD ROM изданието за _____ година; _____ примерок-ци од CD ROM изданието за _____ година; _____ примерок-ци од CD ROM изданието за _____ година.

Име и презиме: _____ Назив на фирмата: _____

Адреса: _____ Место: _____

Телефон: _____ Телефакс: _____ e-mail: _____

(М.П.)

Нарачател,

Доказ за извршена уплата на жиро сметка 300000000188798 и порачката испратете ги на адреса на
ЈП Службен весник на РМ, бул. „Партизански одреди“ 29, Скопје, п.фах 51
или на телефакс +389-2-311-22-67

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ

Р.бр	Изданија	Цена	Р.бр	Изданија	Цена
1	Збирки прописи од областа на локалната самоуправа, 2004		6	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2002	150.00
a)	I книга – (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст).	900.00	7	Закон за извршната постапка Д-р С. Георгиевски, 2002	300.00
b)	II книга – (Законите за: комуналните закони; данок на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење занаетичка дејност).	600.00	8	Закон за прекршоците (со објаснувања, коментари, судска практика, со прилоги) Д-р Ј. Пролевски, М. Милковски, 1998	350.00
v)	III книга – (Редакциски пречистени текстови на Законите за: основното образование; средното образование; заштитата на децата и Законот за социјална заштита).	700.00	9	Закон за спречување на корупцијата Со Закон за ратификација на конвенции Д-р Ј. Пролевски (со објаснувања), 2002	250.00
г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на животната средина; Законите за заштита на природата)	500.00	10	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и образци) Д-р С. Георгиевски, 2000	250.00
д)	Комплет од четирите книги - Збирки на Законите од областа на локалната самоуправа, 2004, по цена од	2100.00	11	Збирка на прописи од областа на државјанството Д-р Ф. Стоев, М-р М. Лазарева – Трајковска, 1998	200.00
2	Закон за трговските друштва, со вовед, 2004	800.00	12	Устав на Република Македонија (со сите амандмани и рамковен договор) на македонски јазик (мек повез) на англиски јазик (мек повез)	300.00 400.00
3	Закон за јавните набавки, 2004 (со подзаконските акти)	200.00	13	Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	5200.00
4	Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови)	900.00	14	Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	1500.00
5	Кривичен законик од Д-р Владо Камбаров (со измените и дополнувањата од 1999 и 2002 година со краток коментар, објаснувања и релатар на правен) - плус: Дополнаток со измените и дополнувањата на КЗ од 2003 и 2004	600.00	15	Регистар на Прописи на РМ WEB - базата на прописи со важечката законска и подзаконска регулатива од 1945 до денес. www.slvesnik.com.mk	3700.00
			16		

ПОРАЧКА бр. 45

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци;
 р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци;
 р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2005 година. (М.П.)



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
 бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
 Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
 Telefoni: +389-2-3298-860.
 Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
 Рок за рекламации 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
 Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
 Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.